

Известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д. Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, Чешка Република

(предмет бр. 08-155/2022)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 22.11.2022 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д., со адреса на Олбрахтова 1929/62, 14000 Прага 4, Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, со седиште на У Трезорки 921/2, Јинонице 158 00 Прага 5, Чешка Република.

Ческа спорителна, а.д. е дел од Групацијата на компании Ерсте ("Групација Ерсте"), предводена од Ерсте Груп Банк АГ (*Erste Group Bank AG*), со седиште на Ам Белведере 1, 1100 Виена, Австрија (*Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria*) ("ЕГБ").

Основната дејност на Групацијата Ерсте во Северна Македонија е обезбедување банкарски услуги за физички лица и корпоративни клиенти.

Групацијата Ерсте има три регистрирани субјекти во Северна Македонија:

-ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје, со ЕМБС 4558669, со седиште на Васил Иљоски бр.14, Скопје, Северна Македонија и приоритетна дејност – друго монетарно посредување;

-ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со ЕМБС 6472958, со седиште на ул. Македонија бр.34, Скопје, Северна Македонија и приоритетна дејност – финансиски лизинг;

-С-АМЦ1 ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 7002947, со седиште на ул. Македонија бр.34, Скопје, Северна Македонија и приоритетна дејност – купопродажба на сопствен недвижен имот.

Целното друштво е деловно претпријатие кое опфаќа кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ.

Целното друштво нема никакви средства или дејности во Северна Македонија и не создава промет во Северна Македонија.

Трансакцијата потенцијално се однесува на пазарот за давање кредити.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

24.11.2022 година

Скопје